

Трансакциски и штедни сметки

Каматните стапки се утврдени како процент од референтната каматна стапка

Доколку референтната стапка е негативна, истата се смета дека е 0,00%, при што каматната стапка се утврдува како додадена маргина изразена во процентни поени над референтната каматна стапка.

Референтни кс по валути	Валидни на	1 месечна каматна стапка за валутата	Трансакциски сметки		Штедни сметки	
			% од / маргина над референтната кс	каматна стапка %	% од / маргина над референтната кс	каматна стапка %
МКД - НРКС	25.12.2020	1,38011	0,00%	0,00%	0,0001%	0,0001%
EURIBOR	25.12.2020	-0,57400	0,00%	0,00%	0,0001%	0,0001%
USD LIBOR	25.12.2020	0,14325	0,00%	0,00%	0,0008%	0,0001%
GBP LIBOR	25.12.2020	0,02088	0,00%	0,00%	0,0008%	0,0001%
CDOR - CAD	25.12.2020	0,46500	0,00%	0,00%	0,0002%	0,0001%
AUD offered rate	25.12.2020	-0,06000	0,00%	0,00%	0,0001%	0,0001%
CIBOR - DKK	25.12.2020	-0,26000	0,00%	0,00%	0,0001%	0,0001%
STIBOR - SEK	25.12.2020	-0,13500	0,00%	0,00%	0,0001%	0,0001%
NIBOR - NOK	25.12.2020	0,41000	0,00%	0,00%	0,0003%	0,0001%
CHF LIBOR	25.12.2020	-0,86520	0,00%	0,00%	0,0001%	0,0001%
JPY LIBOR	25.12.2020	-0,08800	0,00%	0,00%	0,0001%	0,0001%

Други депозити по видување

Каматните стапки за производите со штедна компонента се утврдуваат како процент од референтната каматна стапка. Доколку референтната стапка е негативна, истата се смета дека е 0,00%, при што каматната стапка се утврдува како додадена маргина изразена во процентни поени над референтната каматна стапка. Притоа, основната каматна стапка за соодветниот производ се утврдува како процент/додадена маргина од/над референтната стапка, додека стимулативните зголемувања за повисоките износи се изразуваат како додадена маргина изразена во процентни поени над основната стапка за соодветниот производ. Стимулативните зголемувања над основната каматна стапка за соодветниот производ се прилагодуваат согласно динамиката за утврдување на променливи каматни стапки.

Флекси

	Износи	% / маргина над МКД		ЕУР	
		основната кс	каматна стапка	каматна стапка	% / маргина над ЕУР
основна стапка	до 30.000 МКД	0,00009%	0,0001%	до 500ЕУР	0,00010%
стимулативно зголемување	30.000-179.999 МКД	0,05%	0,05%	500-2.999,99 ЕУР	0,01%
стимулативно зголемување	над 180.000 МКД	0,10%	0,10%	над 3.000ЕУР	0,05%

Пакет +

	МКД износи	% / маргина над МКД	
		основната кс	каматна стапка
основна стапка	до 20.000 МКД	0,00009%	0,0001%
стимулативно зголемување	20.0001-100.000 МКД	0,01%	0,01%
стимулативно зголемување	100.001-200.000 МКД	0,05%	0,05%
стимулативно зголемување	200.001-500.000 МКД	0,10%	0,10%
стимулативно зголемување	над 500.0001 МКД	0,15%	0,15%

Наменски сметки

1039 категорија

На депозитите по видување кои служат како обезбедување за кредит од категорија 1039, СБ применува променливи каматни стапки кои се формираат како одреден процент од референтната каматна стапка за соодветната валута. Каматните стапки за овој производ се каматните стапки кои се утврдени за Штедни сметки во соодветната валута.

1089 категорија

На депозитите по видување кои служат како обезбедување за кредит од категорија 1089, СБ применува променливи каматни стапки кои се формираат како одреден процент од референтната каматна стапка за соодветната валута. Референтна каматна стапка за овој депозитен производ е важечката каматна стапка за регуларен орочен депозит на 2 година за соодветната валута.

1089 категорија во валута	Референтна кс		Каматна стапка
	Регуларен орочен депозит на 2 год	% од референтната каматна стапка	
MKD	1,2	100%	1,20
EUR	0,4	100%	0,40
USD	0,1	100%	0,10
GBP	0,15	100%	0,15
CAD	0,01	100%	0,01
AUD	0,4	100%	0,40

- СБ врши промена на променливите каматни стапки при промена на референтната стапка, **двапати во годината** на 1ви Јануари и на 1ви Јули, но го задржува правото за промена на стапките најмногу квартално при што можни се промени и на 1ви Април и на 1ви Октомври врз основа на референтната стапка валидна на 25ти т.е. првиот работен ден по 25ти во месецот кој претходи на датумот на примена на промената.

- Сите потребни информации и параметри за пресметка на променливи каматни стапки за сите производи во сите валути се содржани во Моделот за утврдување на променливи каматни стапки кој редовно се објавува на огласните табли во филијалите и на официјалната веб страна на Банката и редовно се ажурира и обновува од страна на СБ, а клиентот има обврска да врши увид во истите.